



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	08.07. 2016 година ден месец година Свети Николе Број 8	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
---	--	---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за именување на член на Управниот Одбор на ЈП “Погребални услуги” – Свети Николе бр. 0801 – 351 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година.

Бр.0901-350/2-1  
08.07. 2016 година  
Свети Николе

Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) како и член 26 од Законот за Јавните Претпријатија (Сл.Весник на РМ бр. 38/96,6/02,40/03, 49/06,22/07 83/09,6/12), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година донесе:

## РЕШЕНИЕ

за именување на член на Управниот Одбор на ЈП “Погребални услуги” – Свети Николе

### Член 1

За член на Управен Одбор на ЈП “Погребални услуги” се именува:

- Никола Атанасов

### Член 2

Мандатот на членот на Управниот Одбор е со траење од **4 (четири)** години.

### Член 3

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети Николе”.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина Свети Николе бр. 0801 – 352 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година.

Бр.0901-350/2-2  
08.07. 2016 година  
Свети Николе

Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на чл. 36 став 1 точка 15 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02) и чл. 26 став 1 точка 6 од законот за експропријација (Сл.весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13 и 27/14), Советот на Општина Свети Николе на седницата држана на ден 08.07. 2016 година донесе

### **О Д Л У К А** **за резервирање на средства за експропријација** **во Буџетот на општина Свети Николе**

#### **Чл.1**

Се резервираат средства во Буџетот на општина Свети Николе за експропријација на недвижен имот – градежно земјиште, сопственост на Република Македонија, и тоа:

-КП бр. 9954/2, ул.„Јане Сандански“ дворно место со површина од 26м2 и зпз со површина од 1м2, корисник Димитријев Љупчо од Свети Николе, ЕМБГ 2708951494534 КП бр. 9955/2, ул.„Јане Сандански“, дворно место со површина од 70м2, ЗПЗ со површина од 4м2, корисник Ефремов Ацо од Свети Николе, ЕМБГ 1511960494502

-КП бр. 9956/2, ул.„Јане Сандански“, дворно место со површина од 12м2, ЗПЗ со површина од 13м2, и гаража со површина од 15м2 корисник Стојанов Венцо од Свети Николе, ЕМБГ 2202968494510

-КП бр. 9957/3, ул.„Јане Сандански“ зпз со површина од 6м2, корисник Зафировски Борче од Свети Николе, ЕМБГ 0702969494501 и Зафировски Тодор од Свети Николе, ЕМБГ 1903964494510.

#### **Чл.2**

Експропријацијата на недвижниот имот наведен во чл. 1 од оваа Одлука се врши заради формирање на улица за пристап до парцелата со КП бр. 9962, согласно ДУП за дел од МЗ „1“ ул.„Кочо Рацин“ Свети Николе.

#### **Чл.3**

Вкупниот износ на средствата потребни за експропријација се утврдени на 183,612,00 денари а врз основа на извештај за извршена проценка број 0303-95-30/15 од 08.05.2015 година и дополнување на извештај за проценка на недвижности, број 2-30-1/15 од 16.12.2015 година двата изработени од ДТУ „ФЛОКС – КМ“ доел од Скопје.

Средствата во наведениот износ се резервираат од Програмата Ф2, konto 485 420 – надомест за одземен имот.

Чл.4

Со влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката број 0801-345 од 20.05.2015 година донесена од Советот на Општина Свети Николе

Чл.5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Сл.Гласник на општина Свети Николе“

**Број 0801- 352**

**08.07. 2016г.  
Свети Николе**

**Совет на општина Свети Николе  
Претседател  
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Заклучокот за усвојување на Годишен план за вработување на Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе бр. 0801 – 353 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година.

**Бр.0901-350/2-3  
08.07. 2016 година  
Свети Николе**

**Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 08. 07. 2016 година донесе

**ЗАКЛУЧОК  
за усвојување на Годишен план за вработување на  
Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе**

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на Дом на култура □Крсте Мисирков □ Свети Николе.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во □Службен гласник на Општина Свети Николе□

**Бр.0801 - 353  
08.07. 2016 година  
Свети Николе**

**Претседател,  
на Совет на Општина Свети Николе  
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец бр. 0202-249/4 од 07.07.2016 година бр. 0801 – 354 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година.

**Бр.0901-350/2-4**  
**08.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02) и член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ,, бр.38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016 – консолидиран текст), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 08. 07. 2016 година донесе

## **О Д Л У К А**

**за согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец**

**бр.0202-249/4 од 07.07.2016 година**

### **Член 1**

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Одлуката за утврдување на цената кај правните лица за административни згради, хали и магацини и воведување нова ставка бр.0202-249/4 од 07.07.2016 година донесена од Управниот одбор на ЈКП „Комуналец,, – Свети Николе.

### **Член 2**

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801 - 354**  
**08.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈКП „Комуналец,, бр.0202-249/5 од 07.07.2016 година бр. 0801 – 355 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година.

**Бр.0901-350/2-5**  
**08.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02) и член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ,, бр.38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016 – консолидиран текст) Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година донесе

## О Д Л У К А

**За согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец**

**бр.0202-249/5 од 07.07.2016 година**

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Одлуката за утврдување на цена за одржување на јавна чистота бр.0202-249/4 од 07.07.2016 година донесена од Управниот одбор на ЈКП „Комуналец,, – Свети Николе.

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Свети Николе,,.

**Бр.0801 - 355**  
**08.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за поддршка на подготовка и реализација на проект „ Пошумување на голините со повеќегодишни медоносни дрва во Општина Свети Николе“ согласно ПОВИК за доставување на предлог проект бр. 0801 – 356 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година.

**Бр.0901-350/2-6**  
**08.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 в.в. со член 22 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 08.07.2016 година донесе:

### **ОДЛУКА**

**за поддршка на подготовка и реализација на проект „Пошумување на голините со повеќегодишни медоносни дрва во Општина Свети Николе“ согласно ПОВИК за доставување на предлог проект**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се дава поддршка на подготовка и реализација на проектот „Пошумување на голините со повеќегодишни медоносни дрва во Општина Свети Николе“ кој ќе се аплицира во Програмата за зачувување на природата во Македонија по повикот со реф.бр.01/2016.

#### **Член 2**

Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од страна на „Програмата за зачувување на природата во Македонија“, финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC).

#### **Член 3**

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**0801 - 356  
08.07.2016 година  
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,  
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за согласност за ослободување од надомест за времена експропријација бр. 0801 – 357 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година.

**Бр.0901-350/2-7  
08.07. 2016 година  
Свети Николе**

**Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 в.в. со точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 08.07.2016 година донесе

## **О Д Л У К А**

### **за согласност за ослободување од надомест за времена експропријација**

#### **Член 1**

Советот на Општина Свети Николе дава согласност да се изврши прекоп на земјоделско земјиште без надомест за штета за оштетениот посев со луцерка што е под закуп на СОУ „Кочо Рацин,, – Свети Николе заради изградба на автопатот Штип-Миладиновци.

#### **Член 2**

Прекопот на земјиштето ќе го изврши АД Гранит на површина на земјоделско земјиште од 200 м2

#### **Член 3**

Одлуката влегува на сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0801 - 357**  
**08.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за доделување на парична помош бр. 0801 – 358 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година.

**Бр.0901-350/2-8**  
**08.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2016 година бр.0801-652 од 30.12.2015 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година донесе

## **О Д Л У К А**

### **за доделување на парична помош**

### **Член 1**

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 30.000,00 денари на лицето Снежана Велковска со стан на живеење на ул.„Септемвриска“ бр.45 за финансиска помош за лекување на дете.

### **Член 2**

Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Свети Николе од Програмата АО konto 413110.

### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0801- 358**

**Совет на Општина Свети Николе**

**08.07.2016 година**

**Претседател,**

**Свети Николе**

**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за доделување на парична помош бр. 0801 – 359 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година.

**Бр.0901-350/2-9**  
**08.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2016 година бр.0801-652 од 30.12.2015 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 08.07.2016 година донесе

### **О Д Л У К А**

**за доделување на парична помош**



## Член 1

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 20.000,00 денари на лицето Горанче Давитков со стан на живеење на ул.„Светиниколска“ бр.19 за надомест на штета од елементарна непогода -поплава.

## Член 2

Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Свети Николе од Програмата АО konto 413110.

## Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0801- 359**

**Совет на Општина Свети Николе**

**08.07. 2016 година**

**Претседател,**

**Свети Николе**

**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за одбивање на барање за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација бр. 0801 – 336 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.06. 2016 година.

**Бр.0901-350/2-10**  
**08.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Советот на Општина Свети Николе , решавајќи по барањето поднесено од Секторот за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и отуѓување на градежно земјиште при Општина Свети Николе поднесено под број 10-2349 од 08.06.2016 година, врз основа на член 11 став 1 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 70/13,), а во врска со чл.10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 23/11...115/14), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.06. 2016 година донесе

## ОДЛУКА

**за одбивање на барање за пристапување кон  
изработка на урбанистичка планска документација**

## Член 1

СЕ ОДБИВА барањето за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 8130 КО Свети Николе-гр. поднесено од секторот за урбанизам комунални дејности, заштита на животната средина и отуѓување на градежно земјиште, а заради вклопување на бесправно изграден објект со намена А1 – домување во стамбени куќи за кој е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект под број 09-1547 од 25.08.2011 година.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето, во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801 - 336**  
**22.06. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Претседател на Совет,**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за одбивање на барање за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација бр. 0801 – 337 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.06. 2016 година.

**Бр.0901-350/2-11**  
**08.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Советот на општина Свети Николе , решавајќи по барањето поднесено од Секторот за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и отуѓување на градежно земјиште при Општина Свети Николе поднесено под број 10-2349 од 08.06.2016 година, врз основа на член 11 став 1 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 70/13,), а во врска со чл.10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 23/11...115/14), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.06. 2016 година донесе

## ОДЛУКА

**за одбивање на барање за пристапување кон**  
**изработка на урбанистичка планска документација**

## Член 1

СЕ ОДБИВА барањето за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 1167/1 КО Пеширово поднесено од секторот за урбанизам комунални дејности, заштита на животната средина и отуѓување на градежно земјиште, а заради вклопување на бесправно изграден објект со намена А5-4 – останати помошни објекти за кој е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект под број 09-2349 од 31.08.2011 година.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето, во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр. 0801 - 337**  
**22.06. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Претседател на Совет,**  
**Илија Стоилев с.р.**

## СОДРЖИНА

- 1.Решение за именување на член на Управниот Одбор на  
ЈП “Погребални услуги ” – Свети Николе . . . . . стр.1
- 2.Одлука за резервирање на средства за експропријација во  
Буџетот на Општина Свети Николе. . . . . стр.2
- 3.Годишен план за вработување на Општинската установа  
Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2017 година. . . . . стр.3
- 4.Одлука за давање согласност за Одлуката за утврдување на цената кај  
правните лица за административни згради, хали и магацини и воведување нова ставка. . . . . стр.4
- 5.Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на  
цена за одржување на јавна чистота. . . . . стр.5
6. Одлука за поддршка на подготовка и реализација на проект  
„ Пошумување на голините со повеќегодишни медоносни дрва во  
Општина Свети Николе“ согласно ПОВИК за доставување на предлог проект . . . . . стр.6
- 7.Барање за согласност за ослободување од надомест за времена експропријација. . . . . стр.7
- 8.Одлука за доделување на парична помош на Снежана Велковска . . . . . стр.8
- 9.Одлука за доделување на парична помош на Горанче Давитков . . . . . стр.9
10. Одлука за одбивање на барање за пристапување кон  
изработка на урбанистичка планска документација. . . . . стр.10
11. Одлука за одбивање на барање за пристапување кон  
изработка на урбанистичка планска документација. . . . . стр.10

**Бр. 0801 - 350/3**  
**08.07. 2016 година**  
**Свети Николе**